

# Информации за приватност при вршење на видеонадзор во Технолаб ДОО Скопје

Овој документ за приватност го објаснува видот на податоци што Технолаб ДОО Скопје (во понатамошен текст Технолаб), ги собира од вас при посета на деловните простории и како Контролорот ги користи овие податоци

## Зошто собираме (обработуваме) лични податоци:

Технолаб собира лични податоци преку системот за видеонадзор од следните причини (цели):

- Да се контролира пристапот до објектот и да се обезбеди сигурност на објектот, безбедноста на вработените кај Контролорот и посетителите, како и на имот и информациите кои се лоцирани или се чуваат во просториите;
- За да се спречи, одврати и доколку е потребно да се испита неовластен физички пристап, вклучително и неовластен пристап до безбедносни и заштитени простории, ИТ инфраструктура или оперативни информации и
- Да се спречи открие и да се испита кражба на опремата или средствата во спомвеност на Технолаб, посетителите или вработените, или закани по безбедноста на персоналот кој работи во просториите (на пример: пожар, физички напад или слично)

Системот за видеонадзор не се користи за ниту една друга цел, како на пример да се следи работата на вработените или нивното присуство. Видео камерите се поставени така што не го покриваат околниот јавен простор. Камерите имаат за цел да дадат општ преглед на она што се случува на одредени места, но не и да се препознаат лица.

Системот за видеонадзор исто така не се користи како истражна алатка или за да се добијат докази при внатрешни истраги или дисциплински постапки, освен ако не е во прашање безбедносен инцидент заради кој е воспоставен видеонадзорот согласно Законот за заштита на личните податоци. (во исклучителни околности, податоците може да бидат пренесени до истражните органи во рамките на формална дисциплинска или кривична истрага.)

Камерите за видеонадзор се инсталирани на влезот на објектот и се поставени и фокусирани така што се снимаат само лица кои ќе пристапат до службените/деловните простории (објекти), вклучително и имотот (на пример за паркирање.)

Системот со видеонадзор ја опфаќа областа на: влезот на просторијата, лабораторијата и работните простории.

## Какви податоци собира Контролорот?

Технолаб собира само слики фатени на камерите, при што не се врши тонско снимање.

**Кој е одговорен за обработка на податоците:**

Технолаб е субјект кој ја врши обработката на личните податоци и кое ги утврдува целите на обработка, единствено во согласност со Законот за заштите на личните податоци. Покрај тоа, Магдалена Трајковска Трпевска е лице за контакт и одговорно за видеонадзорот.

**Кој е правниот основ за обработка на вашите лични податоци преку системот за видеонадзор:**

Контролорот користи опрема за видеонадзор за:

- заштита на животот или здравјето на лубето;
- заштита на сопственоста
- заштита на животот и здравјето на вработените поради природата на работата;
- обезбедување на контрола над влегувањето и излегувањето од службените или деловните простории

Затоа, обработката е законска согласно член 90 од Законот за личните податоци.

Покрај тоа на влезот на Контролорот, има видливо и јасно истакнато известување за видеонадзорот кое им овозможува на субјектите на лични податоци да се запознаат со вршењето на видеонадзорот, како и за називот на контролорот кој го врши видеонадзорот и за начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку време се чуваат снимките од системот за видеонадзор.

**Кој може да ги види моите лични податоци:**

До видео записите може да се пристапи само од страна на овластените лица за видеонадзор (на пример: ангажираната Агенција за приватно обезбедување). Пристапот до дигиталниот уред или дискот на кој се чуваат видео записите е ограничен, заштитен со примена на технички мерки за безбедност на податоците (лозинка, запис за секој настан или акција од вработените, односно овластените лица).

До податоците, односно видео записите не може да се пристапи без овластување од страна на Контролорот.

**Како може да ги контролирате вашите податоци?**

Вие како субјект на лични податоци можете да испратите барање на [oflp@tehnolab.com.mk](mailto:oflp@tehnolab.com.mk)

**Можам ли да пристапам до моите податоци?**

Вие имате право да пристапите до вашите податоци во секое време и бесплатно, со испраќање барање до седиштето на Контролорот или преку е-пошта до: [oflp@tehnolab.com.mk](mailto:oflp@tehnolab.com.mk)

**Можам ли да ги менувам моите податоци?**

Не е дозволено менување на видео записот за видеонадзор.

**Може ли да побарам ограничување на обработка на моите податоци:**

Вие имате право да ја ограничите обработката на вашите лични податоци во секое време со испраќање на барање на [oflp@tehnolab.com.mk](mailto:oflp@tehnolab.com.mk) кога ја оспорувате точноста на вашите

лични податоци, или кога на Контролорот повеќе не му се потребни податоците за извршување на неговите задачи. Вие исто така можете да ја блокирате обработка и кога работењето е незаконско и вие се спротиставувате на бришење на податоците. Сепак, блокирањето не е можно во секој случај на службена истрага.

#### **Дали можам да ги избришам моите податоци?**

Вие имате право да ги избришете вашите податоци во секое време со испраќање на барање на [oflp@tehnolab.com.mk](mailto:oflp@tehnolab.com.mk), кога обработката е незаконска.

#### **Дали се споделуваат моите лични податоци со други лица?**

Вашите податоци се чуваат во Контролорот, освен ако не побарате од Контролорот или пак дадете согласност истите да бидат споделени. Во случај на споделување на вашите податоци со трети страни, ќе бидете известени на кого се откриени, за која цел и врз кој законски основ.

#### **Што можам да направам во случај на проблем?**

- а) Првиот чекор е да го известите Контролорот со испраќање е-пошта до Контролорот на [tehnolab@tehnolab.com.mk](mailto:tehnolab@tehnolab.com.mk), и да побарате да преземе акција
- б) Вториот чекор, ако не добиете одговор од нас или ако не сте задоволни од тоа, контактирајте со нашиот офицер за заштита на личните податоци на [oflp@tehnolab.com.mk](mailto:oflp@tehnolab.com.mk)
- в) Во секое време можете да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци [www.azlp.mk](http://www.azlp.mk), која ќе постапи по вашето барање и ќе ги донесе потребните мерки.

#### **Кога ќе започне обработката на моите лични податоци преку системот за видеонадзор?**

Обработката започнува во моментот кога ќе ги посетите просториите на Контролорот.

#### **Безбедност на личните податоци.**

Контролорот е посветен за заштита на вашите лични податоци. Затоа, користи безбедносни технологии и процедури со кои се заштитуваат вашите лични податоци пред се од неовластен пристап, употреба или откривање. Ние гичуваме вашите податоци на компјутерски системи со ограничен пристап и во контролирана околина.

#### **Колку долго ги чуваме вашите податоци?**

Контролорот ќе ги чува вашите лични податоци 30 (триесет) календарски денови по вашата посета во нашите простории, по што сите снимени видеозаписи автоматски се бришат.